



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 7 јуни 1961
Скопје
Број 18 Год. XVII

Претплата за 1961 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 60 дин. Жиро сметка број 802-11/1—698.

101.

На основа член 274 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 53/57), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАМКИТЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОЛОЖАЈНИТЕ ПЛАТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО НАУЧНИТЕ УСТАНОВИ

I. Во Одлуката за рамките за одредување полагајните плати на службениците во научните установи („Службен весник на НРМ“ бр. 7/60), точка II под 2/б, 3/б, 4 и 6 се менува и гласи:

- | | | |
|--|---------|--------------|
| 1) Лаборант, препаратор, технички соработник | — — — — | 3.500— 6.000 |
| 2) Стручен соработник со положен стручен испит | — — — | 5.000— 9.000 |
| 3) Виши стручен соработник | — | 7.000—11.000 |
| 4) Научен соработник | — — — | 8.000—11.000 |

II Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1. VII. 1960 година.

Бр. 09-1352/1
18 мај 1961 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Потпретседател,
Филип Брајковски, с. р. Методи Митевски, с. р.

102.

На основа член 6 став 2 од Законот за Републичкиот фонд за нестопански инвестиции („Службен весник на НРМ“ бр. 15/61), Извршниот совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции се именуваат:

а) за претседател: СТОЈАН КОСЕВ, секретар на Секретаријатот за сообраќај на Извршниот совет;

б) за членови:

— БЛАГА ПОПОВА, државен потсекретар на Државниот секретаријат за работи на финансиите на НРМ;

— БОРО МИЉОВСКИ, секретар на Секретаријатот за информации на Извршниот совет;

— ПЕРО КЕЦКАР, началник во Советот за култура на НРМ;

— ЗОГЕ ГРУЕВСКИ, член на Главниот одбор на ССРМ;

— ПЕРО МЕНКОВ, народен пратеник;

— ДИМЧЕ СТОЈАНОВСКИ — МИРЕ, директор на Државниот архив на НРМ;

— ДАНА АНДРЕЕВА, пом. секретар на Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ;

— Д-р ГЛИГОР ТОФОВСКИ, секретар на Советот за народно здравје на НРМ;

— РАДЕ ГОГОВ, пом. државен секретар на Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ;

— КРУМЕ НАУМОВСКИ, секретар на Комисијата за физичка култура на НРМ;

— ВАНЧО НИКОЛОВСКИ, народен пратеник; и

— ДУШАН ШАРОВИК, советник во Заводот за стопанско планирање на НРМ.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на НРМ“.

Бр. 09-1284/1
3 мај 1961 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

103.

На основа член 7 став 1 и член 8 од Уредбата за организацијата и работата на Советот за просвета на НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 41/59), Извршниот совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА НА НРМ

1. Се разрешуваат од должноста членови на Советот за просвета на НРМ поради истекнувањето на мандатот и тоа:

— МЕТОДИЈА СОКОЛОВСКИ, доцент на Филозофскиот факултет во Скопје;

— ТОДОР СТЕФАНОВСКИ, секретар на Општинскиот комитет на СКМ — „Саат Кула“ во Скопје; и

— БУДИМКА РОМАНО, учителка во Основното училиште „Кочо Рацин“ во Скопје.

2. За членови на Советот за просвета на НРМ се именуваат:

— МЕТОДИЈА СОКОЛОВСКИ, доцент на Филозофскиот факултет во Скопје;

— МИЛЕ ПЕТРОВСКИ, службеник на Железничкото транспортно претпријатие — Скопје; и

— ЉУБИЦА ЛЕВКОВА, учителка во Основното училиште „Гоце Делчев“ — Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на НРМ“.

Бр. 09-1199/1

18 мај 1961 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Потпретседател,

Филип Брајковски, с. р. Методи Митевски, с. р.

104.

На основа член 7 став 1 и член 8 од Уредбата за организацијата и работата на Советот за народно здравје на НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 42/59), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ НА НРМ

1. Се разрешува од должноста член на Советот за народно здравје на НРМ д-р СТЕФАН ЈОКСИ-МОВИК, санитарски пуковник.

2. За член на Советот за народно здравје на НРМ на две години се именува д-р СВЕТИСЛАВ ШКОДРИК, санитарски мајор.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-1064/1

18 мај 1961 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Потпретседател,

Филип Брајковски, с. р. Методи Митевски, с. р.

105.

На основа член 63 став 3 точка 4 од Законот за банките („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 10/61 год.) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми од Републичкиот инвестиционен фонд за земјоделството („Службен весник на НРМ“ бр. 16/61), Југословенската земјоделска банка — Филијала Скопје распишува

В К О Н К У Р С

ЗА ДАВАЊЕ НА КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ВО 1961 ГОДИНА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛИ АКУМУЛАЦИИ ЗА НАВОДНУВАЊЕ

I — Југословенската земјоделска банка — Филијала Скопје, во 1961 година ќе одобрува кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд, и тоа за изградба на мали акумулации за наводнување.

Одобрените кредити може да се користат само за целта за која се одобрени.

II — Право на учество на овој конкурс имаат земјоделските стопанства, земјоделските задруги, нивните сојузи и водните заедници.

III — Барањето за кредит мора да ги содржи сите податоци пропишани во член 40 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 10/61 год.) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од Републичкиот инвестиционен фонд за земјоделството во 1961 година, а се поднесува на посебни образци на Југословенската земјоделска банка, кои можат да се добијат во комуналните банки.

IV — Барателите на кредит се должни да обезбедат учество во трошоците на инвестицијата, кое не може да биде помало од 10% од претсметковната вредност на инвестицијата.

V — Барателот на кредит е должен со барањето за кредит да поднесе:

1. — инвестиционен елаборат;

2. — гаранција; и

3. — доказ дека се обезбедени средства за понуденото учество во трошоците на инвестицијата и средства за правилно извршување на договорот за кредит, кој изнесуваат 5% од височината на кредитот.

VI — Инвестициониот елаборат што се поднесува со барањето за кредит треба да биде изработен по постојните прописи и да содржи:

1. — Инвестициона програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестициони програми и за полагање депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 5/54, 36/55, 54/55, 2/26, 29/56 и 34/57), мислење и предлог на ревизионата комисија и решение на надлежниот орган за одобрување на инвестиционата програма со означување вредноста и капацитетот на инвестициониот објект за чијашто изградба односно набавка се одобрува инвестиционата програма.

За објектите, чија поединечна вредност заедно со опремата е до 3,0 мил. дин., се поднесува упростен инвестиционен елаборатот, согласно одредбите од Наредбата за документацијата што се поднесува наместо инвестиционен елаборат кон барањето за кредит за инвестиции во земјоделството („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 28/57, 16/58 и 12/59);

2. — Список на сите градежни објекти со означување на вкупната вредност за секој објект;

3. — Ревидиран идеен или главен проект за секој градежен објект за чија изградба се бара кредит, изработен според одредбите на Уредбата

за градежно пректирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 32/58 год.).

Предмерот мора да биде изработен по сите позиции на градежните, занаетчиските и инсталатерските работи, од кои може да се види како е дојдено до одделни количини на работите.

Претсметката мора да биде изработена по сите позиции на предмерот врз основа на единечните цени од 1961 година.

За градежен објект, чија претсметковна вредност изнесува до 3,0 мил. дин., доволно е да се поднесе градежна скица со предмер, претсметка и технички опис на работите;

4. — Спецификација на опремата со означување на главните карактеристики и цената на секоја позиција. Спецификацијата треба да ги содржи трошоците на монтажните работи и транспортот;

5. — Спецификација на другите трошоци (проектирање, истражни работи, откуп, оштета, надзор и сл.).

VII — Најниската годишна лихвена норма, која треба да се понуди при пријавувањето на барањето е 2%, а рокот за отплата на кредитот не може да биде подолг од 25 години.

Плаќањето на I ануитет да пристига една година по утврдениот рок за довршување на објектот во целина.

VIII — Гаранциите за кредитите ги даваат народните одбори на општините.

Доколку општината не е кредитно способна, со одлука на Одборот за кредити гаранција може да се бара и од народниот одбор на околијата.

IX — Првенство за добивање на кредити по овој конкурс имаат барателите, кои со инвестицијата ќе придонесат за непосредното решавање проблемот на снабдувањето на градовите и кои ќе понудат:

- поголем рентабилитет;
- поголемо сопствено учество во инвестицијата;
- покус рок за отплата на кредитот; и
- повисока лихвена норма.

X — Барањето за инвестиционен кредит со сите прилси се поднесува во два примерка до територијално надлежната комунална банка заклучно со 31 јули 1961 година.

XI — Во сè друго за овој конкурс важат одредбите од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 10/61 год.), Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од Републичкиот инвестиционен фонд за земјоделството во 1961 година и другите прописи што се однесуваат на кредитите за инвестиции.

Бр. —
22 мај 1961 година
Скопје

Југословенска земјоделска банка
Филијала — Скопје

Претседател
на Одборот за кредити,

Инж. Филип Николовски, с. р.

Главен директор,
Ристо Бужаровски, с. р.

На основа чокка 4 од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми од Републичкиот инвестиционен фонд за земјоделството („Сл. весник НРМ“ бр. 16/61), Одборот за стопанство на Извршниот совет дава согласност на V конкурс за давање кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1961 година за изградба на мали акумулации за наводнување.

Бр. 04-1480/1
2 јуни 1961 година
Скопје

Претседател
на Одборот за стопанство,
Благој Попов, с. р.

Ојласен гел

КОНКУРСИ

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ОКОЛИСКАТА ЗАНАЕТЧИСКО-КОМУНАЛНА КОМОРА БИТОЛА

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место **Правен референт**

УСЛОВИ: да има завршен правен факултет или виша управна школа со најмалку 3 години практика, или да има средна стручна спрема со најмалку 5 години практика.

Основната плата според Законот за јавните службеници, а полагајна според Правилникот за службениците на занаетчиските комори.

Молбите се поднесуваат до Околицката занаетчиско-комунална комора — Битола.

Конкурсот се отвора со денот на објавувањето и трае 15 дена.

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ПРИРОДНО- МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

распишува.

К О Н К У Р С

за работните места:

1. За еден стручен соработник во Физичкиот институт.

за еден асистент на Катедрата по хемија.

за еден асистент по предметот систематика на вишите растенија.

за еден стручен соработник во Зоолошкиот институт.

2. За преизбор на по еден асистент по предметите:

на Катедрата по физика

— Експериментална физика

на Катедрата по хемија

— Органска хемија

— Неорганска хемија

- Квалитативна и аналитична хемија на Катедрата по биологија
- Систематика на нижите растенија
- Екологија
- Цитологија и анатомија
- Микробиологија и микологија
- Хистологија и ембриологија
- Физиологија

— За два асистента при Хидробиолошкиот завод — Охрид.

Пријавите со биографија, список на научни и стручни трудови, со по еден примерок од истите, се поднесуваат до Деканатот на Факултетот.

Рок за поднесување на пријавите е 15 дена од објавувањето на конкурсот односно до пополнувањето на местата. (712)

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ ПРИ НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА ДИХОВО

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување работното место СУДИЈА ЗА ПРЕКРШОЦИ при Народниот одбор на општината Дихово

УСЛОВИ: Виши референт II врста или пристав до референт III врста и до 2 години пракса на работно место судија за прекршоци.

Конкурсот трае од 19-V-1961 до 2-VI-1961 год.

Молбите со документите предвидени по чл. 31 од Законот за јавните службеници, се примаат во Народниот одбор на општината Дихово до 2-VI-1961 година. 710

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за јавните службеници, Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место:

1. Приправник I врста со завршен медицински факултет 1 (713)

Врз основа на чл. 164 од Законот за јавните службеници, Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на Кумановска околија,

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување работни места во управните органи и установи на Народниот одбор на Кумановска околија

1. Шеф на Техничката секција за патишта — Куманово 1

УСЛОВИ:

За работното место под еден — да има завршено градежен факултет, положен стручен испит

и најмалку 3 години пракса, или СТИЦ, положен стручен испит и најмалку 8 години пракса.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на Кумановска околија, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службениот весник на НРМ“.

Кон молбата обавезно да се приложи и кратка биографија. (728)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ТРУД НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување упразнето работно место РЕФЕРЕНТ ЗА ПРОГРАМИ И ИСПИТНИ КОМИСИИ во Одделението за стручно образование на кадрите во стопанството

УСЛОВИ: оформено више образование со над 15 години работен стаж од кои над 10 години проведени на раководни работни места, како и да е работел во просветни органи и установи односно установи за стручно образование.

Платата по Законот за јавните службеници, а положајна спрема Одлуката за положајните плати.

Молбите со куса биографија и документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници, се доставуваат до Конкурсната комисијата во рок од 15 дена од објавувањето на конкурсот. (714)

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ШТИПСКА ОКОЛИЈА ШТИП

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работните места:

1. началник на Одделението за финансии на Народниот одбор на Штипска околија,
2. директор на Институтот за памук во Струмица, и
3. шеф на Катастарскиот уред во Делчево

УСЛОВИ:

Кандидатите под точ. 1 и 3 треба да имаат завршено виша школа, положен стручен испит со 5 години пракса на соодветни работи;

За кандидатите под точ. 2 завршен земјоделско-шумарски факултет, положен стручен испит со 5 години пракса на соодветни работи.

Молбите со биографски податоци и податоци за школската спрема да се достават до НО на Штипска околија.

Конкурсот важи до пополнувањето на работните места. (729)

**КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА
НАРОДНИОТ ОДБОР НА СКОПСКА ОКОЛИЈА****распишува
К О Н К У Р С**

за шеф на Отсекот за градски катастар во Катастарската управа при Народниот одбор на Скопска околија

УСЛОВИ: Кандидатите да имаат завршено технички факултет — геодетски отсек — со 2 години пракса во струката.

Молбите со куса биографија и документите по член 31 од Законот за јавните службеници, ќе се примаат во Народниот одбор на Скопска околија 15 дена од денот на објавувањето на огласот, а во колку местото не се пополни, конкурсот останува отворен до пополнувањето. (730)

Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место референт во рефератот за управни и регулативни работи на Управата за водостопанство

Услови: Кандидатите да имаат завршен технички факултет и да ги исполнуваат условите за службеник во звање советник или виши референт.

Молби со документите се предаваат на напред споменатиот Секретаријат или преку пошта во рок од 15 дена по објавувањето на овој конкурс. (708)

Врз основа на чл. 37 од Законот за јавните службеници, Заводот за запослување на работниците — Кочани

распишува

К О Н К У Р С

за пополнувањето на следните работни места:

1. Психолог
2. Референт за економска анализа
3. Референт за професионална ориентација

УСЛОВИ:

За работното место бр. 1, да има завршено филозофски факултет — група психологија или ВПШ — група психологија;

За работното место бр. 2, да има завршено економски факултет или средно економско училиште со над 5 години работен стаж;

За работното место бр. 3, да има завршено филозофски факултет, ВПШ или учителска школа со над 5 години работен стаж.

Основна плата според Законот за јавните службеници, полагајна плата според Одлуката за полагајните плати на службениците на заводот и посебен додаток според Одлуката за установување посебен додаток за наставниот и воспитниот персонал во заводите за запослување на работниците.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето, а во колку местата не ќе се пополнат, конкурсот останува отворен до пополнувањето.

Молбите таксирани со 50 динари таксени марки да се достават до конкурсната комисија при Заводот за запослување на работниците — Кочани. (689)

Конкурсната комисија за пополнување на службеничките места во Земјоделско-шумарската комора на Скопска околија — Скопје и Основниот сојуз на земјоделските задруги на Скопска околија — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места и тоа:

I. Во Земјоделско-шумарската комора на Скопска околија — Скопје:

- | | |
|--|---|
| 1. Секретар на Секцијата за поделство и градинарство — — — — — | 1 |
| 2. Секретар на Секцијата за овоштарство и лозарство — — — — — | 1 |
| 3. Секретар на Секцијата за економски проблеми — — — — — | 1 |
| 4. Правен референт — — — — — | 1 |

II. Во Основниот сојуз на земјоделските задруги на Скопска околија — Скопје:

- | | |
|--|---|
| 1. Секретар на Комисијата за организациони прашања, општествено управување и кадри — — — — — | 1 |
| 2. Секретар на Комисијата за општествено-економски односи и кооперација на село | 1 |

Услови: за работните места под I) 1 и 2 завршен земјоделски факултет и најмалку 5 години пракса; под I/3 завршен економски факултет и најмалку 5 години пракса; под I/4 завршен правен факултет и најмалку 5 години пракса; под II/1 завршена виша управна или на неа рамна школа и 5 години пракса; под II/2 завршен економски факултет и 5 години пракса.

Основна плата спрема Законот за јавните службеници, а полагајна по Одлуката за полагајните плати на Управниот одбор на Комората и Сојузот.

Настап на работа од 1-VII-1961 година. Молбите со куса биографија и потребните документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници се поднесуваат до конкурсната комисија за пополнување на службеничките места во Комората и Сојузот, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. Во колку работните места не се пополнат до определениот рок, конкурсот останува отворен до пополнувањето. (683)

**КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИТЕ РАБОТИ
ПРИ НО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО**

распишува

К О Н К У Р С

за следните упразнети работни места при Народниот одбор на општината Куманово и тоа:

1. Референт по земјоделие и шумарство при Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Куманово,

2. Референт по занаетчиство при Одделението за стопанство,

3. Два инспектора по приходи од стопанството при Одделението за финансии на Народниот одбор на општината Куманово,

4. Референт за национализација, експропријација и евиденција на општонароден имот.

УСЛОВИ:

Кандидатите под точка 1) треба да имаат завршено високо образование со 3 години пракса;

Кандидатите под точка 2) треба да имаат завршено високо образование со 3 години пракса;

Кандидатите под точка 3) треба да имаат завршено виша или средна стручна спрема со 5 години пракса на соодветни работи;

Кандидатите под точка 4) треба да имаат завршено висока школа или више образование со 3 години пракса.

Молбите со кратка биографија како и документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници да се доставуваат до конкурсната комисија при Народниот одбор на општината Куманово.

Овој конкурс има важност од 10 мај 1961 година и важи до пополнување на работните места (645)

ИСПРАВКА

во Конкурсот на Советот на Заводот за унапредување на лозарството и винарството на НРМ, објавен во „Службен весник на НРМ“ бр. 15 од 10 мај 1961 година

Последната реченица од конкурсот „Во колку не се пополни бројот конкурсот останува отворен до пополнувањето“ се брише, а место тоа да стои: „Важноста на конкурсот ќе трае до 15-VI-1961 година“.

Од Заводот за унапредување на лозарството и винарството на НРМ (709)

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-334/2 од 8 март 1961 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Поп Ѓорѓиев Ѓорѓи, роден на ден 10 мај 1931 година во с. Сопот, Титоввешка околија, од татко Илија и мајка Стојна, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Попов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (80)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението, бр. 20-2325/2 од 8 март 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Николов Панчо, роден на 11 март 1950 година во с. Драгоево, Штипска околија, од татко Николов Дино и мајка Николова, род. Костова Зуица, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Ванѓо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“ — Скопје. (81)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-3452/1 од 15-III-1961 година, ја одобри промената на роденото име на Казими Зекир, роден на 8 јануари 1935 година во село Камењане, Тетовска околија, од татко Казими Вахид и мајка Надие, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Бајрамали**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“ — Скопје. (82)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-8039 од 10 април 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Капланоски Јусуф, роден на 10 јули 1934 година, во село Отишани, Охридска околија, од татко Капланоски Рифат и мајка Нурије, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Туфо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (83)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-9586 од 19 април 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Велков Здравко, роден на 27 февруари 1959 година во гр. Скопје, од мајка Илиева Мира, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Благоја**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (85)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-8615 од 10 април 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Адемова Мионе, родена на 1 април 1926 година во село Чифлик, Скопска околија, од татко Адемов Редеп и мајка Непа, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Арзија**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (88)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 02-7600/1 од 4 април 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Буштреска Љиљана, родена на ден 6 јануари 1950 година во град Прилеп, од татко Буштрески Бранко и мајка Буштреска, род. Митреска Цена, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Соња**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (87)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-8746/1 од 10 април 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Хајрули Азем, роден на 25 март 1933 година во гр. Тетово, од татко Хајрули Шабан и мајка Шухрет, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Абдулгафур**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (89)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-3453/2 од 17 април 1961 година, ја одобри промената на личното име на Мухтари Аслан, роден на 13 април 1939 година, во село Ново Село, Тетовска околија, од татко

Мухтари Таир и мајка Алије, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Мифтари Мемиш**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (90)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-8181/1 од 10 април 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Ѓорѓиевски Томе, роден на ден 17 јануари 1928 година во Битола, од татко Ѓорѓиевски Михајло и мајка Спасија, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Ѓради**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (91)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-8950 од 27 април 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Калаџијева Лилјана, родена на 1 октомври 1939 година во Ресен, Охридска околина, од татко Дочовски Борис и мајка Николина, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Елена**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (92)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-6563/1 од 20 март 1961 година, ја одобри промената на роденото име на Јованов Стоиле, роден на 4 февруари 1947 година, во село Крилатица, Кумановска околина, од татко Јованов Трајко и мајка Јованова Коцана, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Стаменко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (93)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-11268/1 од 25 мај 1961 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ризов Јордан, роден на 7 февруари 1934 година во с. Бресница, Врањска околина, НР Србија, од татко Стојан и мајка Надежда, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Стоименов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (110)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-11267/1 од 25 мај 1961 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ризова Селвије, родена на 3 август 1938 година во село Гари, Охридска околина, до татко Иван и мајка Донка, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Стоименова**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (111)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, рег. бр. 15/59, свеска Ш, е запишана под фирма: Претпријатие за туристички и сообраќајни услуги „Путник Македонија“, Скопје, Пословница во Охрид (скратен назив: Пословница — Путник Македонија — Охрид). Предмет на работењето на пословницата е:

а) Домашен туризам; организирање на излети, екскурзии, вршење на резервации за годишен одмор, масовни посети на изложби, сајмови, спортски натпревари, обезбедување ноќевања во хотели и приватни соби, сообраќајни и угостителски услуги, возни билети за во земјата и странство; презема техничка организација на конгреси, прослави, семинари, советувања, скуцштини и слично; обезбедува хотелско-угостителски и сообраќајни услуги на групи ученици, студенти и други масовни организации; врши резервации за хотелско-угостителски услуги за групи и поединечни корисници на годишни одмори во хотели и приватни соби; врши продажба на комисиона стока од туристички карактер; обезбедува водичи за поголеми туристички групи; врши пропаганда на преземени туристички акции;

б) Иностран туризам: прифаќа инострани групи на туристи кои ја посетуваат нашата земја преку страни бирои или агенции и организации или непосредно за истите обезбедува хотелско-угостителски, сообраќајни и други туристички услуги; менаџера страна валута, чекови, кредитни писма и дава информации на страни туристи за хотелски и угостителски услуги, како и возни редови за авионск, бродски, железнички и автобуски сообраќај и други туристички информации; продава комисиона туристичка стока и туристички единици; преку претпријатието во Скопје застапува инострани бирои и организации.

Пословницата е основана од Претпријатието за туристички и сообраќајни услуги „Путник — Македонија“ — Скопје, а по одобрението на НО на општината Охрид бр. 04-12115/1—58 од 16-И-1959 година.

Пословницата ќе ја потпишува раководителот Илија Д. Заричин.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 464/59. (2070)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 372, страна 87, свеска II, е запишано под фирма: „Балкан“, трговско претпријатие за промет со отпадоци, граѓа, градежен материјал и огрев. с. Градско, Титоввешско. Предмет на работењето на претпријатието е: промет со отпадоци, граѓа, градежен материјал и огрев.

Претпријатието е основано од Народниот одбор на општината Градско бр. 2582 од 9. XI. 1959 година.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Димовски Јанев Илија, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 885/59. (2097)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 265, страна 943, е запишана под фирма: Комбинат за гуми и чевли „Вулкан“, Ниш, Продавница во Тетово. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на чевли од кожа и гума, гумени и пластични производи, чорапи од сите врсти, ималин, прашак за чевли, вршци, фазон калапи

за обување, улошки и други производи што го надополнуваат асортиманот.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и вет на Комбинатот за гуми и чевли „Вулкан“, Ниш, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-10532/1 од 28-VIII-1959 година.

Подавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Димовски Јован, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 740/59. (2100)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 135, страна 699, е запишана под назив: Станбено-штедна задруга „Жито Македонија“, Скопје. Предмет на работењето на задругата е:

а) да организира преку соодветните стопански организации или во сопствена режија коефицина и побрза изградба на станови за потребите на своите членови — задругари;

б) да собира парични и други материјални средства за задружната станбена изградба; и

в) да овозможи на своите членови задругари да користат поволни кредити од фондовите за кредитирање на станбената изградба или од други извори.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Идадија, Скопје, бр. 15592 од 29-X-1959 година со кое се потврдени и правилата на задругата.

Членови на управниот одбор на задругата се: Атанас Георгиевски, Апостол Николовски, Анели Чулев, Ангелина Петковиќ и Ѓорѓи Камчевски. Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Атанас Георгиевски и Ѓорѓи Камчев.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 910/59. (2089)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 133, страна 687, е запишана под назив: Станбено-штедна задруга „Гранит“, Скопје. Предмет на работењето на задругата е:

1) да организира преку соодветните организации или во сопствена режија коефицина и побрза изградба на станови за потребите на своите членови — задругари;

2) да собира парични и други материјални средства за задружната станбена изградба;

3) да овозможи на своите членови задругари користење на поволни кредити од фондовите на кредитирањето на станбената изградба или од други извори.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Идадија, Скопје, бр. 11927 од 29-X-1959 година, со кое се потврдени и правилата на задругата.

Членови на управниот одбор на задругата се: Славковски Борис, претседател на у.о. Гацовски Драган, Јовановски Васил, Костовски Благоја, Ристовски Ристо, Главинов Андон и Велковски Жив-

ко. Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Славковски Борис, Гацовски Аритон и Огњановиќ Милош.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 912/59. (2090)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 159, е запишана под фирма: Претпријатие за промет со жито и преработки од жито на големо „Жито Македонија“, Скопје, Филијалата во Скопје. Предмет на работењето на филијалата е: откуп и промет со житарици, ориз и грав, преработка на житарици и промет со преработки од житарици, производство и промет со леб, печива и тестенини, откуп и промет со сточна храна, производство на нишесте, овошни конзерви и промет со истите на големо и мало.

Филијалата е основана од Работничкиот совет на Претпријатието „Жито Македонија“, Скопје, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината „Идадија“, Скопје, бр. 12215 од 15-X-1958 година.

Филијалата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето: Грижовски Ѓуша, директор на филијалата, Николов Апостол, раководител на стопанско-сметководниот сектор, Супхи Бајрами, комерцијален раководител, и Симон Буцевски, шеф на сметководството.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 903/59. (2088)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 171, страна 481, е запишано следното: Растислав Б. Петровски, досегашен директор на Претпријатието за производство и обработка на тутун „Отља“, Куманово, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието, со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 15500/1 од 9-X-1959 година, е назначен Војо Трајков Поповски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите потписници Растислав Петровски и Ангелко Ивановски, технички раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 863/59. (2008)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 306, страна 911, е запишано следното: Илија Ц. Мукаетов, досегашен директор на Трговското претпријатие за промет со отпадоци „Отпад-промет“ — Кавадарци, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на претпријатието е назначен Перо Блажев Тодоров. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите

на овластувањето со стариот потписник Петар Димев Петровски, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 286/59. (1065)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 246, страна 781, е запишано следното: Крсто Алексов Кочовски, досегашен раководител на Занаеџискиот дуќан — фурна со паушална пресметка „Полог“ за преработка, производство на леб и други печива, с. Теарце, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на дуќанот, со решението на Народниот одбор на општината Теарце бр. 03-11666 од 27-X-1959 година, е назначен Радевски Савев Богоја. Тој дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 28-I-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 63/60. (283)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека го регистарот на задругите под рег. бр. 57, страна 193 е запишано следното: Димовски Стојан, досегашен управник на Земјоделската задруга „Младост“, с. Чашка, Титоввелешка околија, и шефот на сметководството Стојановски Тодор, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За управник на задругата е назначен Цанде Зафировски, а за шеф на сметководството Андовски Горе. Тие задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето, сметано од 5-VIII-1959 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 636/59. (1646)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 49, страна 193 е запишано следното: Станбено-штедната задруга „Нова Македонија“ во Скопје своите Правила, одобрени од Општината „Идадија“ — Скопје под бр. 19563 од 6-IX-1956 год., ги сообрази согласно член 136 од Законот за станбените задруги и Општината „Идадија“ — Скопје ги одобри со своето решение бр. 3591 од 27-II-1960 година.

Новите Правила се регистрираат согласно член 37 од Законот за станбените задруги, со правно дејство од 10-III-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 167/60. (355)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 165, страна 43 е запишано следното: Димче Индов, секретар, досегашен потписник на Станбено-штедната задруга „Цементаш“, Скопје, нема да биде потписник на задругата согласно записникот од одржаниот состанок на 23-II-1960 год.

За нов потписник на задругата е назначен Тодоровски Велев Страте. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот потписник Вељо Андоновски, претседател, сметано од 10-III-1960 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 170/60. (357)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 493, страна 1388 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“, Скопје бр. 272 од 29-XII-1959 година кон Занаеџиското претпријатие за преработка на текстил и шивачки услуги „Рекорд“, Скопје, се припојуваат шивачките дуќани со паушална пресметка „Напредок“ и „Мода“, Скопје, сметано од 1-I-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 138/60. (331)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 494, страна 1392 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Шивачкиот дуќан со паушална пресметка „Напредок“, Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“ — Скопје бр. 272 од 29-XII-1959 год. е припоен кон Претпријатието „Рекорд“, Скопје, сметано од 2-III-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 137/60. (330)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 492, страна 1384 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Шивачкиот дуќан со паушална пресметка „Мода“, Скопје, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“, Скопје бр. 272 од 29-XII-1959 год. е припоен кон Претпријатието „Рекорд“, Скопје, сметано од 2-III-1960 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 136/60. (329)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 493, страна 1388 е запишано следното: Трајан Степановски, досегашен в.д. директор на Занаеџиското претпријатие за преработка на текстил и шивачки услуги „Рекорд“, Скопје е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието, со решение бр. 182 од 15-I-1960 година, е назначен Јаневски Костов Ангел. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 29-I-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 65/60. (183)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-I-1960 год. под рег. бр. 5/59, свеска IV е запишано конституирањето на Конфекционото претпријатие „Пелистер“, со седиште во Ресен. Предмет на работењето на претпријатието е: производство на конфекциони стоки од кожа, гума и пла-

стична маса за потребите на пазарот и по порачка, како и вршење на занаетчиски услуги.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 51/60. (379)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-III-1960 год. под рег. бр. 2/59 е запишано следното: Се менува фирмата на погонот „Агромеханизација“ Битола на Деловниот сојуз „Агроелагонија“ Битола и ќе гласи: Погон за снабдување на земјоделието со земјоделски машини и резервни делови „Агромеханизација“, Битола, на Деловниот сојуз за полоделство и механизација „Агро-Пелагонија“ — Битола.

Се проширува и дејноста и ќе гласи: ќе ги снабдува земјоделските задруги и другите земјоделски организации со земјоделски машини, резервни делови за земјоделски машини, земјоделски и механички алат, инструменти, опрема и материјали што се во употреба за земјоделското производство и делови за други превозни средства и транспортни средства.

Место досегашното овластено лице Сиљановски Тоде, за потпишување на погонот се овластуваат лицата Тноковски Крсте, раководител, и Иракли Зози, книговодител на погонот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 145/60. (832)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-III-1960 год. под рег. бр. 2/59 е запишано следното: Се менува фирмата на Погонот за земјоделски услуги, Битола, на Деловниот сојуз „Агро-Пелагонија“ — Битола и ќе гласи: Погон за земјоделски услуги — Битола на Деловниот сојуз „Агро-Пелагонија“ — Битола.

Се проширува и дејноста на погонот и ќе гласи: укажување земјоделски услуги со покрупни земјоделски машини на задругите и другите земјоделски организации во однос на целокупната работа од областа на земјоделството, како и укажување услуги на претпријатијата и трети лица во колку капацитетите остануваат неискористени.

Место досегашното овластено лице Крсте Тноковски, за потпишување се овластуваат лицата Ивановски Владе и Неделковски Неделко.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 129/60. (383)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 252, страна 713 е запишано следното. Димче Алчев, досегашен директор на Трговското претпријатие со мешани стоки „Балкан“, Титов Велес, е разрешен од должност со решението на Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 1960/1 од 9-III-1960 година и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието, со решението на Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 1645/1 од 27-II-1960 год., е назначен Димов Петров Живко. Тој претпријатието ќе го потпишува, за-

должува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот потписник Киро Најдовски, книговодител, сметано од 10-III-1960 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 168/60. (358)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 341, страна 1083 е запишано следното: Здравевски Симов Апостол, директор на Производното претпријатие за керамици и тули „Сутјеска“, с. Чашка, Титоввелешко, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието, со решение на Народниот одбор на општината Чашка бр. 02-4247/1 од 11-XI-1959 год. е назначен Чедомир Васевски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со Борис Р. Павлов, книговодител, и Темелко С. Здравев.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 949/59. (359)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 213, страна 41, свеска II е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Неготино бр. 04-5038/1 од 3-XI-1959 год., дејноста на продавницата во Неготино на Претпријатието за промет со цигари, кибрит и вредносници „Тутун“, Скопје, во иднина се проширува и со: трговија со прибор за пишување, прибор за пушење, прибор за бричење, разни разгледници и хигиенска гума на мало.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 175/60. (360)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-II-1960 година под рег. бр. 52/55 е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата „Јордан Пиперката“ во с. Жван на Трговското претпријатие „Бигла“, Демир Хисар, и ќе гласи: покрај досегашната дејност, ќе врши продажба на музички инструменти, радиоапарати и прибор, електричен материјал, продажба на намештај, оружје, ловни прибор и експлозивен материјал.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 59/60. (385)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-II-1960 год. под рег. бр. 109/55 е запишано следното: Се проширува дејноста на Занаетчиското претпријатие „Неолица“, со седиште во Битола, и ќе гласи:

1. Основна дејност на претпријатието е: производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци;
2. Споредна дејност: точење алкохолни пијалоци на шанк.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 70/60. (386)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-I-1960 год. под рег. бр. 79/55 е запишано

следното: Се менува фирмата на досегашното Околинско занаетчиско претпријатие во Прилеп, и ќе гласи: Претпријатие за метални производи и услуги „Искра“, со седиште во Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 56/60. (387)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-I-1960 год. под рег. бр. 28/55 е запишано следното: Се проширува дејноста на Трговското претпријатие „29 ноември“, со седиште во Прилеп, и ќе гласи: трговија на големо и мало со мешани индустриски стоки, животни намирници, предмети за куќни потреби, намештај и тутунски преработки.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 16/60. (388)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-II-1960 год. под рег. бр. 37/55 е запишано следното: Се проширува дејноста на Трговското претпријатие „Народен магазин“ — „На-Ма“ во Струга, и ќе гласи: трговија со чевли, моторни возила, резервни делови и прибор, рибарски материјал и прибор, месо и месни производи и техничка стока за снабдување на производните претпријатија и занаетчиството.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 376/60. (389)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 1-III-1960 год. под рег. бр. 74/55 е запишано следното: Се проширува дејноста на Трговското претпријатие „Нова трговија“ во Струга, и ќе гласи: покрај досегашната дејност што ја обавува, претпријатието ќе се занимава и со трговија со огревно дрво и јаглен, санитарен и инсталационен материјал и намештај.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 115/60. (390)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-III-1960 год. под рег. бр. 52/55 е запишано следното: На Наумовски Милан, трет потписник на Трговското претпријатие „Бигла“, Демир Хисар, му престанува правото за потпишување. За трет потписник на претпријатието е назначен Станоевски Магден.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 67/60. (394)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-II-1960 год. под рег. бр. 83/55 е запишано следното: На Миха Ризевски, бив. директор на Занаетчиското претпријатие „Напредок“, Битола, му престанува овластувањето за потпишување. За директор на претпријатието е назначен Левтер Трајановски, кој заедно со книговодителот Петар Пешка ќе го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 69/60. (395)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-I-1960 год. под рег. бр. 19/56 е запишано следното: На Станоевски Магден, досегашен потписник на Угостителското претпријатие „Унап“, Демир Хисар, Битолско, му престанува овластувањето за потпишување. За потписник на претпријатието е овластен Најдовски Ристе, кој покрај досегашниот потписник Јосифовски Најдо ќе го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 34/60. (397)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-II-1960 год. под рег. бр. 82/55 е запишано следното: Цаки Анастасовски, досегашно овластено лице за потпишување на Угостителското претпријатие „Солун“, Битола, е разрешен од должност. За потписник на претпријатието е овластен Бранко Горковски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 68/60. (398)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-II-1960 год. под рег. бр. 146/55 е запишано следното: Илиевски Илија, досегашен директор на Конфекционото претпријатие „Иднина“, Битола, е разрешен од должност. За директор на претпријатието е назначен Драги Кочински, кој претпријатието ќе го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 65/60. (399)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4-II-1960 год. под рег. бр. 36/55 е запишано следното: На Борис Вожиновски, досегашен потписник на Земјоделската задруга „Млад борец“, с. Единаковци, Битолско, му престанува овластувањето за потпишување. За потписник на задругата е овластен Ортаковски Веле. Тој заедно со досегашниот потписник Н. Јосифовски, задругата ќе ја потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 63/60. (400)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-II-1960 год. под рег. бр. 19/55 е запишано следното: На досегашниот потписник на Земјоделската задруга „Стиф Наумов“, с. Логоварди, Битолска околина, Коста Ристев Георгиевски, му престанува овластувањето за потпишување. За нов потписник на задругата е овластен Петровски Јосифов Кире.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 77/60. (401)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-III-1960 год. под рег. бр. 5/59 е запишано следното: Благој Марков, досегашен раководител на Претставништвото на Фабриката за масло „Велес“, Титов Велес, е разрешен од должност. За раково-

дител на претставништвото е назначен Христо Ѓорѓиев, кој ќе го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 127/60. (402)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-II-1960 год. под рег. бр. 15/56, свеска I е запишано следното: Николовски Александар, досегашен директор на Претпријатието „Електроинсталатер“, Битола, е разрешен од должнош и му престанува правото за потпишување. За директор на претпријатието е назначен Гоце Поповски, кој ќе го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 72/60. (403)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-III-1960 год. под рег. бр. 190, свеска I е запишано следното: Илија Јошевиќ, досегашен директор на Фабриката за конзерви „Пелагонија“, Битола, е разрешен од должнош. За в. д. директор на фабриката е назначен Стојан Јовевски, кој ќе ја потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 130/60. (404)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-III-1960 год. под рег. бр. 10/56, свеска III е запишано следното: Фидан Узуновски, досегашен потписник на Земјоделското производително претпријатие „Пролетер“, Дебар, е разрешен од должнош. За потписник на претпријатието е назначен Никола Кузмановски, сегашен книговодител на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 492/59. (405)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-I-1960 год. под рег. бр. 51/55, свеска V е запишано следното: На Василко Лазаровски, досегашен в. д. директор на Стопанството „Крушино“, Кичево, му престанува правото за потпишување. За потписник на претпријатието е овластен Зоран Митрески, сегашен в. д. директор на стопанството.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 46/60. (406)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-I-1960 год. под рег. бр. 6/55, свеска V е запишано следното: Славе Дуковски, досегашен директор на Рудникот „Цер“, Кичево, е разрешен од должнош и му престанува правото за потпишување. За в. д. директор на рудникот е назначен Атанасовски Мите, кој е овластен да го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 9/60. (407)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на

11-I-1960 год. под рег. бр. 5/57, свеска I е запишано следното: Јонче Трипунов Милошевски, досегашен потписник на Службата на работничкото службеничко снабдување во Кичево на Шумското индустриско претпријатие „Копачка“, Кичево, му престанува овластувањето за потпишување. За потписник на службата е овластен Стојимир З. Китановски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 6/60. (408)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-III-1960 год. под рег. бр. 2/58, свеска V е запишано следното: Настевски Санде, досегашен в. д. директор на Претпријатието за експлоатација на мермер „Миокази“, Кичево, е разрешен од должнош. За в. д. директор на претпријатието е назначен Алексоски Зарко. Тој заедно со Миле Ивановски претпријатието ќе го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 12/60. (409)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-I-1960 год. под рег. бр. 146/55, свеска III, е запишано следното: Рифат Џеват, досегашен директор на Берберско-фризерската задруга „Нов живот“, Охрид, е разрешен од должнош и му престанува правото за потпишување. За директор на задругата е назначен Шериф Шериф, кој ќе ја потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 23/60. (410)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 20-I-1960 год. под рег. бр. 2/58, свеска III е запишано следното: Досегашниот раководител на Откупната станица во Струга на Земјоделската задруга „Наумче Мечкароски“, с. Мислешево, Дурацовски Сандре, е сменет од должнош. На негово место за раководител на станицата е назначен Тафоски Ј. Аци.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 502/60. (411)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-I-1960 год. под рег. бр. 6/57, свеска III е запишано следното: Ѓурчиновски Ристе, досегашен потписник на Шумското индустриско претпријатие „Дебарца“, с. Ново Село, Охридско, е разрешен од должнош. За потписник на претпријатието е назначен Максимовски Трене, директор на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 17/60. (412)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-II-1960 год. под рег. бр. 47/55, свеска III е запишано следното: Калички Енвер, досегашен упра-

вители на Земјоделската задруга „Прпарими“, с. Ли-вада, Охридско, е разрешен од должност и му пре-станува правото за потпишување. За управител на задругата е назначен Џевко Положани, кој ќе ја потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 64/60. (414)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните
загубени документи

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 31173, серија бр. 0102009 издадена од СВР — Прилеп на име Лилјана Јос-коска, ул. Спасе Темелкоски“ бр. 34 — Прилеп. (1078)

Лична карта рег. бр. 18756, серија бр. 0024288 издадена од СВР — Охрид на име Радован Наумов Велковски, с. Ерековци — Битолско. (1079)

Лична карта рег. бр. 3078, серија бр. 0635588 издадена од СВР — Кр. Паланка на име Стојан Петрушев Ангеловски, с. Радибуш — Крива Па-ланка. (1080)

Лична карта рег. бр. 24119, серија бр. 0357113 издадена од СВР — Титов Велес на име Божана Стојкова Радева, ул. „Владимир Назор“ бр. 20 — Титов Велес. (1081)

Лична карта рег. бр. 1229, серија бр. 0441238 издадена од СВР — Кавадарци на име Крсте Мит-рев Милков, Кьвадарци. (1082)

Лична карта рег. бр. 7143, серија бр. 0310514 издадена од СВР — Штип на име Елмаз Јусеин Абдулов, с. Степанци — Штипско. (1083)

Лична карта рег. бр. 197, серија бр. 0301508 из-дадена од СВР — Штип на име Благоја Божинов Крстов с. Калаузлија — Штипско. (1084)

Лична карта рег. бр. 12942, серија бр. 0389652 издадена од СВР — Кочани на име Стојан Гера-сџмов Апостолов, с. Липец — Кочани. (1085)

Лична карта рег. бр. 9305, серија бр. 0015708 издадена од СВР — Битола на име Ленка Т. Бр-глевска, с. Велушина — Битола. (1123)

Лична карта рег. бр. 2630, серија бр. 0214647 издадена од СВР — Охрид на име Муса Д. Јаша-роски, ул. „Аци Мустафа“ бр. 23 — Охрид. (1124)

Лична карта рег. бр. 12043, серија бр. 05023990 издадена од СВР — Кавадарци на име Киро Јор-данов Попов, Кавадарци. (1125)

Лична карта рег. бр. 14355, серија бр. 0391065 издадена од СВР — Кочани на име Стојчо Васи-лев Стоимилков, ул. „Зечевиќ“ бр. 7 — Кочани. (1126)

Лична карта рег. бр. 93991, серија бр. 0627473 издадена од СВР — Скопје на име Јованка Павле Бошкова, с. Соколарци — Штипско. (1127)

Лична карта рег. бр. 3259, серија бр. 0307856 издадена од СВР — Штип на име Јане Тасев Илов, с. Уларци — Кочани. (1128)

Лична карта рег. бр. 50, серија бр. 0152760 на име Живко Крстев Гилевски, с. Живојно — Битол-ско. (1129)

Лична карта рег. бр. 10093/ш, серија бр. 0299566 издадена од СВР — Штип на име Нада Илиева Арманска, ул. „Д. Х. Димов“ бр. 5 — Штип. (1130)

Лична карта рег. бр. 1243, серија бр. 0341753 издадена од СВР — Титов Велес на име Стојче Арсо Јовановски, с. Иванковци — Титоввелешко. (1131)

Лична карта рег. бр. 10087, серија бр. 0081030 издадена од СВР — Битола на име Христо Митре Крстевски, ул. „4-ти ноември“ — Битола. (1132)

Лична карта рег. бр. 10297, серија бр. 0084499 издадена од СВР — Битола на име Фанка Михајло Николова Митровска, ул. „4-ти ноември“ бр. 32 — Битола. (1133)

Лична карта рег. бр. 10262, серија бр. 0011869 издадена од СВР — Битола на име Боше Спасев Јанкуловски, с. Орехово — Битолско. (1134)

Лична карта рег. бр. 6926, серија бр. 0187436 издадена од СВР — Прилеп на име Цветан Вол-канов Момироски, с. Гостиражни — Прилеп. (1135)

Лична карта рег. бр. 10822, серија бр. 0191332/51 издадена од СВР — Прилеп на име Трендафил Јорданов Јошески, с. Вранче — Прилеп. (1136)

Лична карта рег. бр. 8610, серија бр. 0189120 издадена од СВР — Прилеп на име Мара Орда-нова Савеска, с. Загорани — Прилеп. (1137)

Лична карта рег. бр. 4, серија бр. 0572512 на име Борис Петков Додевски, с. Псача — Крива Па-ланка. (1138)

Лична карта рег. бр. 203, серија бр. 0138914 издадена од СВР — Ресен на име Митко Ѓорѓиев-ски, с. Отешево — Ресен. (1139)

Лична карта рег. бр. 9312, серија бр. 0333762 издадена од СВР — Титов Велес на име Иван Ѓо-ров Лазаров, ул. „Јов. Кучук“ бр. 9 — Титов Велес. (1140)

Лична карта рег. бр. 4682, серија бр. 0329192 издадена од СВР — Титов Велес на име Киро Јор-данов Лешперов, ул. „Крали Марко“ бр. 9 — Ти-тов Велес. (1141)

Лична карта рег. бр. 5472, серија бр. 0070183 издадена од СВР — Гевгелија на име Велика Ми-ланова Пецова, с. Грчиште — Гевгелија. (1142)

Лична карта рег. бр. 7336, серија бр. 0071569 издадена од СВР — Гевгелија на име Томе Ристов Филев, с. Грчиште — Гевгелија. (1143)

Лична карта рег. бр. 1196, серија бр. 0367307 издадена од СВР — Неготино на име Рада Велик (Касолова) Башлиева, с. Д. Капија — Кавадарци. (1144)

Лична карта рег. бр. 7845, серија бр. 0789591 издадена од СВР — Тетово на име Кадри Нухи Кадриу, ул. „Мирце Ацев“ бр. 29 — Тетово. (1145)

Лична карта рег. бр. 2856, серија бр. 0662580 издадена од СВР — Тетово на име Сервет Реџеп Алили, с. Порој — Тетовско. (1146)

Лична карта рег. бр. 1042, серија бр. 0778245 на име Трпимир Петре Новаковски, с. Милетино — Тетовско. (1147)

Лична карта рег. бр. 41609, серија бр. 0796853 издадена од СВР — Тетово на име Мемет Амета Абди, с. Џепчиште — Тетовско. (1148)

Лична карта рег. бр. 25283, серија бр. 0722093 издадена од СВР — Гостивар на име Панто Кузман Маркоски, ул. „ЈНА“ бр. 88 — Гостивар. (1149)

Лична карта рег. бр. 15887, серија бр. 0712397 издадена од СВР — Гостивар на име Веап Мустафа Асани, с. Симница — Гостивар. (1150)

Лична карта рег. бр. 7116, серија бр. 0310649 издадена од СВР — Штип на име Стојан Миланов Коцев, с. Г. Трогерци — Штипско. (1151)

Лична карта рег. бр. 2122, серија бр. 0182632 издадена од СВР — Прилеп на име Трајан Новев Лозаноски, с. Ропотово — Прилеп. (1094)

Лична карта рег. бр. 4819, серија бр. 0565207 издадена од СВР — Куманово на име Рамадан Р. Зубери, с. Опаје — Кумановско. (1095)

Лична карта рег. бр. 18086, серија бр. 0557831 издадена од СВР — Куманово на име Рашид Р. Скендеровски, ул. „Томе Ѓорѓиев“ бр. 16 — Куманово. (1096)

Лична карта рег. бр. 1676, серија бр. 0641087 издадена од СВР — Куманово на име Златко И. Ангелоски, с. Лопате — Кумановско. (1097)

Лична карта рег. бр. 5430, серија бр. 0281060 издадена од СВР — Ресен на име Ѓорѓи Цепенковски, с. Крушје — Ресен. (1098)

Лична карта рег. бр. 8110/ш, серија бр. 0297583 издадена од СВР — Штип на име Усеин Мустафов Рушидов, с. Топољница — Радовиш. (1099)

Лична карта рег. бр. 10074, серија бр. 0012785/51 издадена од СВР — Битола на име Саит Ештреф Елмазовски, с. Кишава — Битолско. (1100)

Лична карта рег. бр. 6215, серија бр. 0531742 издадена од СВР — Куманово на име Насуф Б. Асанов, ул. „Бонево Трло“ бр. 8 — Куманово. (1101)

Лична карта рег. бр. 14496, серија бр. 0556047 издадена од СВР — Куманово на име Гаврил С. Стефановски, с. Мл. Нагоричане — Кумановско. (1102)

Лична карта рег. бр. 3109, серија бр. 0528688 издадена од СВР — Куманово на име Савка Д. Маневска, ул. „Трст“ бр. 10 — Куманово. (1103)

Лична карта рег. бр. 18449, серија бр. 0651362 издадена од СВР — Куманово на име Ѓуро А. Гијевски, ул. „Народна Револуција“ бр. 125 — Куманово. (1104)

Лична карта рег. бр. 6211, серија бр. 0730734 издадена од СВР — Македонски Брод на име Руждија Назифов Алиоски, с. Пласница, Кичево. (1105)

Лична карта рег. бр. 3471, серија бр. 0727936 издадена од СВР — Македонски Брод на име Сафет Алимов Шемоски, с. Пласница — Кичево. (1106)

Лична карта рег. бр. 2160, серија бр. 0726378 издадена од СВР — Македонски Брод на име Спиرو Дуков Симуноски, с. Топољница — Кичево. (1107)

Лична карта рег. бр. 3244, серија бр. 0727742 издадена од СВР — Македонски Брод на име Ѓуро Јазев Дамјаноски, с. Г. Крушје — Кичево. (1108)

Лична карта рег. бр. 3940, серија бр. 0535093 издадена од СВР — Кавадарци на име Јован Марков Орешков, с. Бесвица — Кавадарци. (1109)

Лична карта рег. бр. 36180, серија бр. 0106666 издадена од СВР — Битола на име Димитрија Трајков Ристески, с. Чаниште — Прилеп. (1110)

Лична карта рег. бр. 11135, серија бр. 0551625 издадена од СВР — Куманово на име Љубен С. Арсовски, с. Мл. Нагоричане — Кумановско. (1111)

Лична карта рег. бр. 20445, серија бр. 0560264 издадена од СВР — Куманово на име Абедин Исмаил Акифи, с. Табановце — Кумановско. (1112)

Лична карта рег. бр. 14931, серија бр. 0554833 издадена од СВР — Куманово на име Киро Никола Митковиќ, с. Четирце — Кумановско. (1113)

Лична карта рег. бр. 23499, серија бр. 0177523 издадена од СВР — Охрид на име Иван Стеван Ристески, с. Велестово — Охрид. (1114)

Лична карта рег. бр. 16790, серија бр. 0049501 издадена од СВР — Охрид на име Љубе Ѓорѓи Кочески, с. Велестово — Охридско. (1115)

Лична карта рег. бр. 914, серија бр. 0725363 издадена од СВР — Македонски Брод на име Драге Мицков Секулоски, с. Слатина — Кичево. (1116)

Лична карта рег. бр. 19823, серија бр. 680060 издадена од СВР — Тетово на име Вајрам Ода Асани, с. Шипковица — Тетовско. (1117)

Лична карта рег. бр. 18585, серија бр. 0679507 издадена од СВР — Тетово на име Хамиш Реџеп Сефери, с. Шипковица — Тетовско. (1118)

Лична карта рег. бр. 21800, серија бр. 0718410 издадена од СВР — Гостивар на име Ристем Исен Исеини, с. Чајле — Гостивар. (1119)

Лична карта рег. бр. 18814, серија бр. 0715424 издадена од СВР — Гостивар на име Осман Рамадан Авди, с. Трново — Гостивар. (1120)

Лична карта рег. бр. 191, серија бр. 0288683 издадена од СВР — Штип на име Асан Амедов Асанов, ул. „15 корпус“ бр. 13 — Штип. (1121)

Лична карта рег. бр. 1452, серија бр. 0413967 издадена од СВР — Радовиш на име Павлина Спасо (Ѓорѓиева) Трајкова, ул. „Гоце Делчев“ бр. 16 — Радовиш. (1122)

Лична карта рег. бр. 3546, серија бр. 0292092 издадена од СВР — Штип на име Мијалче Тодоров Ефремов, ул. „Димо Х. Димов“ бр. 36 — Штип. (1152)

Лична карта рег. бр. 12344, серија бр. 0009901 издадена од СВР — Битола на име Џемал Шабан Балушовски, с. Кишава — Битолско. (1153)

Лична карта рег. бр. 28913, серија бр. 0094765 издадена од СВР — Битола на име Митра Ристева Станкоска, с. Тополчани — Битолско. (1154)

Лична карта рег. бр. 5491, серија бр. 0653352 издадена од СВР — Кратово на име Илинка Цветко (Велкова) Златкова, Кратово. (1155)

Лична карта рег. бр. 408, серија бр. 0575117 издадена од СВР — Куманово на име Богдан Ѓурков Гиговски, с. Бељаковце — Кумановско. (1156)

Лична карта рег. бр. 9314, серија бр. 0333764 издадена од СВР — Титов Велес на име Лида Славе (Тановска) Вулчевиќ, ул. „Маршал Тито“ бр. 60 — Титов Велес. (1157)

Лична карта рег. бр. 25617, серија бр. 0358415 издадена од СВР — Титов Велес на име Шериф Ризов Дестанов, ул. „Ст. Богоев“ бр. 9 — Титов Велес. (1158)

Лична карта рег. бр. 118, серија бр. 0273528 на име Мендух Ајрула Салија, с. Мејово — Тетовско. (1159)

Лична карта рег. бр. 14072, серија бр. 0675847 издадена од СВР — Тетово на име Љазим Садик Зулбеари, с. Селцекеч — Тетовско. (1160)

Лична карта рег. бр. 40863, серија бр. 0696108 издадена од СВР — Тетово на име Узри Нафи Шерифи, с. Рогле — Тетовско. (1161)

Лична карта рег. бр. 16762, серија бр. 0130462 издадена од СВР — Дебар на име Петко Сандрев Чопкароски, ул. „Таса Мартиноска“ бр. 5 — Дебар. (1162)

Лична карта рег. бр. 7, серија бр. 0368017 на име Хамир Суља Рамај, с. Мамутчево — Титоввешко. (1163)

Лична карта рег. бр. 5470, серија бр. 0268061 издадена од СВР — Демир Хисар на име Миле Гроздановски, с. Жван — Битолско. (1164)

Лична карта рег. бр. 14739, серија бр. 0089275 издадена од СВР — Битола на име Целадин Али Шабановски, ул. „Кавала“ бр. 25 — Битола. (1165)

Лична карта рег. бр. 5723, серија бр. 0268047 издадена од СВР — Битола на име Петре Блаже Петрески, ул. „Смилево“ бр. 18а — Битола. (1166)

Лична карта рег. бр. 14146, серија бр. 0009287 издадена од СВР — Битола на име Петар Стојанов Бабаџовски, с. Логоварди — Битолско. (1167)

Лична карта рег. бр. 8044, серија бр. 0007738 издадена од СВР — Битола на име Трајко Ристе Стојковски, с. Балдовенци — Битолско. (1168)

Лична карта рег. бр. 25604, серија бр. 0123415 издадена од СВР — Битола на име Милош Богоја Петровски, с. Црничани — Битолско. (1169)

Лична карта рег. бр. 6061, серија бр. 0283582 издадена од СВР — Ресен на име Нијас Сулчевски, ул. „Преспанска“ бр. 58 — Ресен. (1170)

Лична карта рег. бр. 25123, серија бр. 0721933 издадена од СВР — Тетово на име Максут Куртиш Мемеди, с. Врањовци — Гостивар. (1171)

Лична карта рег. бр. 5913, серија бр. 0750431 издадена од СВР — Кичево на име Стојан Манасиев Апостолоски, ул. „Димитар Влахов“ бр. 15 — Битола. (1172)

Лична карта рег. бр. 37931, серија бр. 0107921 издадена од СВР — Битола на име Митра Стојан (Савинова) Степановска, ул. „Ѓорѓи Сугаре“ бр. 23 — Битола. (1173)

Лична карта рег. бр. 6394, серија бр. 1893, издадена од СВР — Битола на име Јован Ѓорѓи Јовчевски, с. Лавци — Битолско. (1174)

Лична карта рег. бр. 39193, серија бр. 0108238 издадена од СВР — Битола на име Кире Никола Секуловски, с. Добромири — Битолско. (1175)

Лична карта рег. бр. 11983, серија бр. 0011084 издадена од СВР — Битола на име Никола Ристе Јанкуловски, с. Добровени — Битолско. (1176)

Лична карта рег. бр. 9678, серија бр. 0011957 издадена од СВР — Битола на име Трајко Ѓорѓиев Нечовски, с. Скочивир — Битолско. (1177)

Лична карта рег. бр. 4100, серија бр. 0264207 издадена од СВР — Битола на име Бошко Петрев Крстевски, с. Добромири — Битолско. (1178)

Лична карта рег. бр. 115, серија бр. 026936 издадена од СВР — Битола на име Крста Т. Трансулова, ул. „Лерин“ бр. 32 — Битола. (1179)

Лична карта рег. бр. 32712, серија бр. 0028946 издадена од СВР — Скопје на име Милан Спасев Димоски, с. Сливје — Прилепско. (1180)

Лична карта рег. бр. 180, серија бр. 0140090 издадена од СВР — Прилеп на име Ѓорче Јаким Аспров, ул. „Моша Пијаде“ бр. 273/а — Прилеп. (1181)

Лична карта рег. бр. 10579, серија бр. 0012286 издадена од СВР — Битола на име Митре Ѓорѓиев Дајковски, с. Будимирци — Прилеп. (1182)

Лична карта рег. бр. 10110, серија бр. 0190620 издадена од СВР — Прилеп на име Алексо Ѓорѓиоски, ул. „Марксвоа“ бр. 158 — Прилеп. (1183)

Лична карта рег. бр. 1070, серија бр. 02789 издадена од СВР — Битола на име Петар М. Аврамовски, с. Варош — Прилеп. (1184)

Лична карта рег. бр. 21379, серија бр. 0163932 издадена од СВР — Прилеп на име Благоја Мицев Јошевски, с. Кочиште — Крушево. (1185)

Лична карта рег. бр. 10222, серија бр. 0570660 издадена од СВР — Куманово на име Ваџиу Муштафа Иљази, с. Лојане — Кумановско. (1186)

Лична карта рег. бр. 6402, серија бр. 0099112 издадена од СВР — Кр. Паланка на име Киро Стојанов Јакимов, с. Трново — Кр. Паланка. (1187)

Лична карта рег. бр. 8612, серија бр. 0064322 издадена од СВР — Кр. Паланка на име Драги Станоев Пејчинов, с. Луке — Кр. Паланка. (1188)

Лична карта рег. бр. 784, серија бр. 0093494 издадена од СВР — Кр. Паланка на име Савко Тодоров Симоновски, с. Конопница — Кр. Паланка. (1189)

Лична карта рег. бр. 19305, серија бр. 0733238 издадена од СВР — Кичево на име Наџка Манајсиеска, с. Доброноец — Кичево. (1190)

Лична карта рег. бр. 19148, серија бр. 0508986 издадена од СВР — Титов Велес на име Неделка Трајкова Михова, ул. „Белградска“ бр. 32 — Титов Велес. (1191)

Лична карта рег. бр. 3807, серија бр. 0134960 издадена од СВР — Гевгелија на име Наџица Живоин Цветковиќ, с. Стојаково — Гевгелија. (1192)

Лична карта рег. бр. 2157, серија бр. 0430667 издадена од СВР — Гевгелија на име Благо Тодоров Стоев, с. Пирава — Гевгелија. (1193)

Лична карта рег. бр. 5542, серија бр. 0308741 издадена од СВР — Штип на име Ибраим Османов Шакиров, с. Селце — Штипско. (1194)

Лична карта рег. бр. 411, серија бр. 0452921 издадена од СВР — Струмица на име Славко Илиев Андонов, ул. „Дунавска“ бр. 7 — Струмица. (1195)

Лична карта рег. бр. 24182, серија бр. 0540000 издадена од СВР — Куманово на име Љубомир Митрев Денковски, с. Жељувино — Кумановско. (1196)

Лична карта рег. бр. 11269, серија бр. 0551715 издадена од СВР — Куманово на име Томислав Илиев Станковиќ, с. Ст. Нагоричане — Кумановско. (1197)

Републичка посланичка легитимација бр. 37, издадена од Народното собрание на НРМ — Скопје на име Аспарух Каневче, Скопје. (1319)

Пасош бр. 106280, издаден од ДСВР — Скопје на име Мирјана Р. Андоновска, Скопје. (1317)

Пасош бр. 106281, издаден од ДСВР — Скопје на име Ирма Јохана Андријевска, Скопје. (1318)

**ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“**

Во смисла на член 5 и 52 од Уредбата за книговодство на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 27/55) и член 57 од Правилникот за извршување на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1960 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 1/61), ги известуваме стопанските организации што се должни да го објават годишниот биланс за 1960 година (според образецот 13) во „Службен весник на НРМ“, се молат да се придржуваат во следното:

- 1) Износите во образецот 13 да се искажуваат во илјади динари;
- 2) Билансот да се потпише од лицата како што е предвидено по образецот 13, и името и презимето на потпишаните да биде читливо испишано;
- 3) Покрај образецот 13 да се доставува и краток извод од извештајот за работата на стопанската организација во 1960 година (како што е предвидено во Уредбата);
- 4) Во писмото да се напише на која стопанска гранка ѝ припаѓа претпријатието, како и улицата и бројот каде што се наоѓа седиштето.

На стопанските организации што не ќе се придржуваат кон ова, билансите ќе им бидат враќани.

Билансот и изводот од извештајот се доставуваат за објавување во „Службен весник на НРМ“ во рок од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка за 1960 г.

СОДРЖИНА

- | | |
|---|-----|
| 101. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за рамките за одредување полагајните плати на службениците во научните установи — — — — — | 273 |
| 102. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции | 273 |
| 103. Решение за разрешување и именување членови на Советот за просвета на НРМ | 273 |
| 104. Решение за разрешување и именување членови на Советот за народно здравје на НРМ — — — — — | 274 |
| 105. V конкурс за давање на кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1961 година за изградба на мали акумулации за наводнување — — — | 274 |